

TKK SEAL DRYWALL ACRYL



ИСКЛУЧИТЕЛНО ФЛЕКСИБИЛНО ПЛАСТОЕЛАСТИЧНО ЗАПТИВНО СРЕДСТВО НА БАЗА НА СПЕЦИЈАЛНА АКРИЛНА ДИСПЕРЗИЈА.

СВОЈСТВА

- Исклучително еластичен и издржлив.
- Отпорност на мувла.
- Одлични механички својства.
- Добра адхезија на порозни материјали, како и на некои непорозни, како што се стакло, различни видови метал итн.
- Без VOC.
- Лесно се нанесува.
- Не навлегува во вертикални спојки.
- Може да се користи за запечатување на влажни површини.
- Откако целосно ќе се стврдне, станува отпорен на вода.
- Откако целосно ќе се стврдне, може да се фарба.
- Отпорен на различни атмосферски ефекти, сончева светлина и стареење.
- Без растворувачи.
- Лесно се чисти со вода.

ТЕСТИРАЊА И СЕРТИФИКАТИ

EN 15651-1,3
ISO 846
EMICODE EC 1+

СЕ
тест за фунгицид
тест за емисии

УПОТРЕБА

- За запечатување на спојеви помеѓу различни материјали за сув сид: бетон, цигла, дрво, пена бетон, керамички плочки, гипс картон, стакло, алуминиум и ПВЦ.
- За запечатување на рамките на прозорците и на вратите.
- За запечатување на спојеви помеѓу гипсени плочи и бетонски елементи.
- За запечатување на спојевите помеѓу первазите и гипсот.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Свежа заптивна маса

Основа

Изглед

Механизам за стврднување

Специфична тежина

Време на формирање на обвивка

Температура на нанесување

23 °C/50 % рел. влажност.

акрилна дисперзија

Паста

со испарување на водата

1500 ± 20 kg/m³

10-15 мин.

помеѓу +5 °C и + 40 °C

Стврдната заптивна смеса

Цврстина Шор А	ISO 868	25-30
Цврстина на истегнување	ISO 8339	0,2-0,02 МПа
Издолжување при прекин	ISO 8339	100 ± 10 %
Промена на волуменот	ISO 10563	20 ± 2 %
Отпорност на температура		понеѓу -20 °C и +75 °C

ПРИМЕНА

Подготовка на површината

Површините што треба да се запечатат треба да бидат тврди, чисти, без прашина и масти. Отстранете ги сите одвоени и лошо прикачени парчиња. TTK SEAL DRYWALL ACRYL може да се примени на влажни површини.

Подготовка на зглобовите и кертриџот

- За подобра адхезија користете прајмер, кој се состои од TTK SEAL DRYWALL ACRYL заптивна маса и вода [1 дел заптивна маса + 3 дела вода]. Намокрете ја површината со четка или крпа и оставете ја неколку минути.
- Исечете го кертриџот на врвот и завртката на млазницата, која треба да се сече според ширината на зглобот и да се стави во пиштолот. При прекин на работата ослободете ја рачката на пиштолот и повлечете го клипот назад. Заптивката треба да се нанесе колку што е можно рамномерно. Можете исто така да користите шпатула.
- На крајот, користете алатка за измазнување - инструмент за измазнување TTK или прст натопен во вода за да го израмните заптивното средство пред да почне да се формира обвивката. Многу е важно добро да ја притиснете заптивната смеса на површината што треба да се запечати.
- Користете вода за да ги исчистите алатките и да ги отстраните остатоците од свежото запивно средство. Стврднатото лепило може да се отстрани по механички пат.

Должина на зглобот (mm)	Ширина на спојот (mm)				
	4	6	8	10	12
4	18,7	12,5	9,3		
6		8,3	6,2	5,0	
8			4,7	3,7	
10				3,0	

На табелата е прикажано колку линеарни метри спојки можеме да запечатиме со еден кертриџ од 300 ml во однос на ширината и длабочината на спојот.

ПАКУВАЊЕ

- Кертриџ од 300 мл.
- 600 ml, 400 ml колбас.
- 200 л барабан.
- Останатите пакувања се достапни со договор.

СКЛАДИРАЊЕ

18 месеци во сув простор на температурен опсег помеѓу 5 °C и 25 °C, во оригинално затворено пакување.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА СРЕДСТВОТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО И ЗА НЕГОВО БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ, РАКУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ

Дополнителни информации за безбедноста, упатствата за безбедно ракување и личната заштитна опрема, како и информации за отстранување се достапни во безбедносниот лист. Безбедносниот лист е достапен на барање. Можете исто така да побарате копија од вашиот ТКК дистрибутер.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Упатствата содржани во овој документ се засноваат на нашето истражување и искуство, меѓутоа, поради специфичните услови и методи на работа, препорачуваме да извршите прелиминарни тестови пред било каква примена на нашите производи.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com